

И додека илјадници туристи секоја сезона одат во Москва специјално за да присуствуваат на случувањата во Бољшој театарот, ние ќе ја имаме ексклузивната можност нивната магија да ја слушнеме во живо и тоа со нашиот солист од светски ранг Симон Трпчески.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКИОТ ВИРТУОЗ СИМОН ТРПЧЕСКИ СО ВРВНИОТ РУСКИ БОЉШОЈ ТЕАТАР



По серијата исклучителни настапи на концертните подиуми низ престижните светски сцени и по исклучителниот прием во рамките на турнејата низ Македонија, на која се надоврза и незаборавниот минатогодишен голем Велигденски концерт во Скопје, македонскиот виртуоз на пијано Симон

веќе од илустрација за тоа какво културно и музичко наследство носи со себе. И додека секоја сезона илјадници туристи специјално одат во Москва за да присуствуваат на случувањата во Бољшој театарот, ние ќе ја имаме ексклузивната можност нивната магија да ја слушнеме во живо и тоа со нашиот со-

професори по пијано, Романови", кажа Трпчески и додаде дека со тој концерт ќе се поткрне нивото на македонската музичка култура.

Пред нашата публика тој ќе изведе дела од Сергеј Рахманинов. Со концертот оркестарот од Бољшој театар ќе ја заврши својата европска турнеја, на која се предвидени настапи во повеќе западноевропски и источноевропски земји. Ансамблот го сочинуваат стотина члена, кои се меѓу најдобрите музички изве-

МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ГИ ЗБОГАТУВА ДУХОВНАТА И СВЕТСКАТА УМЕТНИЧКА РИЗНИЦА

Трпчески и оркестарот од врвниот руски Бољшој театар од Москва на 18 мај, во "Метрополис арена", ќе одржат заеднички концерт. Овој преубав и многузначаен настан, како за самиот Трпчески, така и за Македонија го најавија здружението "КултурОп" и Министерството за култура.

Настапот на оркестарот од светски познатиот театар бил договорен неодамна и ќе биде во рамките на европската турнеја на ансамблот, на која Трпчески ќе биде солист. Кај нас познатиот ансамбл ќе настапи во комплетен состав, а ќе бидат изведени дела од руски автори. Диригент ќе биде Александар Ведерников, кој е главен уметнички директор на Бољшој театар.

"Огромна чест е да се добие довербата на музичарите од националниот руски театар, исклучителен поддржувач на руската музичка традиција и светски центар на музичката култура. Всушност, тековната 232 сезона на Бољшој е по-

лист од светски ранг Симон Трпчески. Оваа идеална комбинација ќе значи можност да се почувствува волшебноста во изведбата, за која носителот на македонскиот културен идентитет во светот на настапите со престижните оркестри добива ласкави критики и највисоки оценки во светскиот печат", велат од "КултурОп".

"Бев во Москва и пред Бољшој театар, кој го немав видено можеби 18 години. Ми изгледаше како сон да си помислам дека токму со оркестарот на тој театар ќе настапам и тоа, ниту помалку ниту повеќе, во својот роден град. За мене е огромна чест зашто се знае што значи Русија како држава, култура, како традиција и историја. Одговорноста е уште поголема зашто на концертите свирам руски репертоар со руски оркестар. И самиот на одреден начин сум руска пијанистичка школа и среќен сум поради можноста да настапувам со оркестри од земјата од каде што се моите

дувачи во Русија и во Европа.

"Гостувањето на овој оркестар, кој е еден од најреномираните музички состави на сите времиња и заедничкото музичирање со маестро Трпчески, се уште една потврда дека македонската култура ги збогатува трезорите на духовната и на светската уметничка ризница. Овој настан, кој прв пат се случува во Македонија, ќе поттикне многу нови креативни импулси, ќе биде нова боја во македонската музичка палета и вистински подарок за сите музички вљубеници", додаде министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска.

"Пред нас е голема одговорност. Очекуваме настанот да ја одбележи музичката 2009 година. Идејата на маестро Трпчески во турнејата во која токму тој ќе биде солист да се вклучи и Македонија, само за момент се причини како невозможна мисија, а сега сме среќни што можеме да најавиме таков настап", истакна Тони Цифровски од "КултурОп".